

**АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ**

**Финансиски извештаи за годината
што завршува на 31 декември 2013 година
и Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1 - 2
Биланс на приходи и расходи	3
Биланс на состојба	4
Белешки кон финансиските извештаи	5 - 18



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО РАКОВОДСТВОТО НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на **АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ** (во натамошниот текст “Агенцијата”), кои се состојат од билансот на состојба на ден 31 декември 2013 година и придружниот биланс на приходи и расходи за истиот период, и прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Агенцијата со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Агенцијата. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(продолжува)



ул. Њуделхиска 4/3
1000 Скопје
Македонија

Ревизија Чулева

тел + 389 2 3094 014
факс + 389 2 3094 015
office@revizijaculeva.com.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО РАКОВОДСТВОТО НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ (Продолжение)

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на **АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ**, на ден 31 декември 2013, како и финансискиот резултат, во согласност со сметководствените стандарди за непрофитни организации што се применуваат во Република Македонија.

Обрнување на внимание

Без да даваме квалификација во нашето ревизорско мислење, обрнуваме внимание на следното: Како што е наведено во *Белешка бр.21 Настани после датумот на известување*, на овие финансиски извештаи, на 26 декември, 2013 година е донесен Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, што е објавен во Службен весник на Република Македонија бр. 184/26.12.2013 година. Одредбите на овој Закон стапуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето, што значи дека ќе бидат апликативни за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги почнувајќи од 2014 година.

РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА

Соња Чулева
Овластен ревизор
Директор



Соња Чулева
Овластен ревизор

Скопје, 17 март 2014

**АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ -СКОПЈЕ**

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
За годината што завршува на 31 декември 2013
(Во 000' Денари)

	Белешка	Година што завршува на 31 декември	
		2013	2012
ПРИХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ			
Приходи од надомест за користење одобрени дозволи за вршење радиодифузна дејност	4; 3.1; 3.2	38,534	45,932
Приходи од радиодифузна такса	5; 3.2	27,844	22,083
Финансиски приходи-нето	6; 3.6; 3.12	4,543	5,597
Останати приходи	7;	239	331
ВКУПНИ ПРИХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ		71,160	73,943
РАСХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ			
Материјални расходи и услуги	8	(14,771)	(15,919)
Други расходи	9	(7,164)	(6,168)
Капитални и други средства	10	(22,716)	(2,151)
Платени обврски за даноци и други трансфери	11	(784)	(5,560)
Плати и други надоместоци за вработените	12; 3.10	(44,500)	(43,879)
ВКУПНИ РАСХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ		(89,935)	(73,677)
ОСТВАРЕН ВИШОК / (ЗАГУБА) НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ		(18,775)	266
Данок на добивка (на непризнати расходи)		(59)	(387)
ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ ПО ОДАНОЧУВАЊЕ		(18,834)	(121)
Пренесен дел од вишок на приходи од претходни години		146,642	146,763
ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ		127,807	146,642

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи*

Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2013 се прифатени и одобрени од раководството на Агенцијата на 27 февруари, 2014 година.

Претседател,
Д-р Зоран Трајчевски

**АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ -СКОПЈЕ**

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
На 31 декември 2013
(во илјади Денари)

	<u>Белешка</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
АКТИВА			
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	13	20,383	6,324
Побарувања од комитенти	14; 3.8	30,488	32,571
Депозити во банки	15	100,307	135,581
Други побарувања и АВР	16	6,589	5,959
Залихи		36	23
		157,803	180,458
Нетековни средства			
Нематеријални средства-нето	17; 3.7	2,398	2,930
Материјални средства-нето	17; 3.7	31,038	13,443
		33,436	16,373
ВКУПНА АКТИВА		191,239	196,831
ПАСИВА			
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи и останати тековни обврски	18; 3.9	4,124	4,969
Пасивни временски разграничувања (ПВР)	19	25,835	28,824
Вкупно тековни обврски		29,959	33,793
Деловен фонд и акумулиран вишок на приходи			
Деловен фонд	20	33,472	16,396
Акумулиран вишок на приходи	20	127,808	146,642
Вкупно деловен фонд и акумулиран вишок на приходи		161,280	163,038
ВКУПНА ПАСИВА		191,239	196,831

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ (ПОРАНЕШЕН НАЗИВ: СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА – Скопје) (во натамошниот текст: “Агенцијата”) е независно регулаторно непрофитно тело со јавни овластувања во радиодифузната дејност.

Работењето на Агенцијата (порано Советот) до 2013 година е тесно поврзано со Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 100/2005 и пратечките измени и дополнувања објавени во бр.103/2008; 152/2008 и 6/2010.)

На 26 декември, 2013 година е донесен Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр.184/26.12.2013 година. Одредбите на овој Закон стануваат апликативни осум дена од денот на објавувањето, односно ќе почнат да се применуваат од јануари, 2014 година. Агенцијата се грижи за обезбедување на слободата и плурализмот на изразување; за постоење разновидни, независни и самостојни медиуми и економски и технички развој на дејноста.

Надлежности

Во согласност со член 37 од Законот за радиодифузна дејност, Агенцијата ги има следните надлежности:

- Спроведува стратегија за развој на радиодифузната дејност во Република Македонија;
- Одлучува за доделување, одземање, и обновување на дозволите за вршење радиодифузна дејност;
- Го координира работењето на Агенцијата за електронски комуникации при донесување на Планот за доделување, користење на радиофреквенции во делот што се однесува на радиодифузијата;
- Врши надзор врз работењето на субјектите што вршат радиодифузна дејност од аспект на почитување на одредбите на Законот, дозволите за вршење радиодифузна дејност и донесените акти;
- Други надлежности предвидени со Законот за радиодифузија.

Совет на Агенцијата

Советот на Агенцијата е оставен од 15 членови со мандат од 6 години, кои ги избира Собранието на Република Македонија. Советот на 31.12.2013 работи во следниот состав:

<u>Име и презиме</u>	<u>Функција во Советот</u>	<u>Година на назначување</u>
Д-р Зоран Трајчевски	Претседател	2011
Д-р Милаим Фетаи	Заменик-претседател	2010
Академик Бојан Шоптрајанов	Член	2009
Бранислав (Бранко) Радовановиќ	Член	2009
Столе Наумов	Член	2009
М-р Алма Машовиќ	Член	2010
М-р Борис Арсов	Член	2010
Селвер Ајдини	Член	2011
Лазо Петрушевски	Член	2011
Замир Мехмети	Член	2011
М-р Методија Јанчевски	Член	2011
Методи Стоименовски	Член	2011
Антонио Јовановски	Член	2012
Селјадин Џезаири	Член	2012
М-р Васко Петревски	Член	2012

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжува)

Стручна служба

Стручната служба на Агенцијата е организирана во следните организациони делови:

Назив на организациониот дел	Е-mail адреса
Секретаријат на Советот	secretariat@avmu.mk
Сектор за програмски работи	monitoring@avmu.mk
Сектор за правни работи	praven@avmu.mk
Сектор за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста	international-pr@avmu.mk
Сектор за спречување на пиратерија и заштита на авторско право и сродни права	copyrights@avmu.mk
Сектор за економско-финансиско работење	economic@avmu.mk
Сектор за технологии и информатика	tehnika@avmu.mk
Сектор за истражување и долгорочен развој	research@avmu.mk

Со Стручната служба на Агенцијата раководи раководител чија е-mail адреса е:
a.skerlev-cakar@avmu.mk.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Финансиските извештаи на Агенцијата се изготвени во согласност со Законот за сметководство на непрофитните организации ("Службен весник на Република Македонија" 24/2003.) Согласно наведениот Закон, Агенцијата не е обврзана да составува и поднесува Извештај за промена на фондовите и Извештај за паричните текови.

Билансот на состојба и Билансот на приходи и расходи на Агенцијата се прикажани во согласност со формата и содржината на билансните шеми објавени во Правилникот за сметковен план и билансите на непрофитните организации ("Службен весник на Република Македонија" бр. 117/2005 и 11/2006.)

Во составувањето на овие финансиски извештаи Агенцијата ги применува сметководствените политики кои се обелоденети во Белешката 3 кон овие финансиски извештаи, кои се засновани на сметководствената и даночната регулатива во Република Македонија.

Извештајна валута на Агенцијата е македонски Денар ("Денар.")

Сите износи во финансиските извештаи и соодветните белешки се прикажани во илјади Денари, освен доколку не е наведено поинаку.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Радиодифузна дејност

Радиодифузната дејност претставува емитување и пренос на радио и/или телевизиски програмски сервиси независно од техничките средства за пренесување, во кодиран или не кодиран облик, наменет за прием од страна на јавноста. Во зависност од опфатноста на слушаноста, таа може да има неколку нивоа:

Ниво	Опфат на слушаност
Радиодифузна дејност на државно ниво	Најмалку 80% од население во Република Македонија
Радиодифузна дејност на регионално ниво	150.000-400.000 слушатели
Посебен регион	Град Скопје
Радиодифузна дејност на локално ниво	До 150.000

3.2 Признавање на приходите

Признавањето на приходите се спроведува според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Тоа значи дека приходите се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположивост. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположиви кога се остварени (наплатени) во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврските од тој пресметковен период.

Агенцијата остварува приходи по два основа; од дел за надомест за радиодифузна такса и од надомест за дадени дозволи за вршење радиодифузна дејност.

Дозвола за вршење радиодифузна дејност

Дозволата за вршење радиодифузна дејност е овластување со чие добивање имателот стекнува право да емитува одреден радио или телевизиски програмски сервис наменет за прием од страна на јавноста. Агенцијата ги одобрува дозволите во постапка утврдена со Законот. За користење на дозволата се плаќа надомест на Агенцијата. Висината на надоместот ја утврдува Агенцијата врз основ на формула (Член 60 од Законот) и ја соопштува на почетокот на календарската година по добивање податоци од Државниот завод за статистика. Дозволата се доделува за временски период од 9 години и не смее да се пренесува на друго лице.

Радиодифузна такса

Претставува јавна давачка што служи за покривање на трошоците за создавање и емитување на програми и за техничко-технолошки развој на дејноста. Радиодифузната такса се плаќа месечно во висина на трошоците за живот од претходната година. Според измените во Законот, објавени во 2010 година, наплатата ја врши ЈП МРТ, а пресметувањето, утврдување на висината и наплата во име и за сметка на ЈП МРТ ја врши Управата за јавни приходи. Наплатата се врши на сметка на ЈП МРТ од каде уплатените средства се насочуваат на корисниците наведени во член 145 од Законот. Агенцијата, во согласност со член 149 од Законот, добива 4% од уплатата.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)

3.3 Признавање на расходите

Признавањето на расходите се спроведува според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Расходите се признаваат во пресметковниот период во кој настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период доколку се платени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов обврската за плаќање да настанала во пресметковниот период.

3.4 Оператори

Операторите на јавните комуникациски мрежи ги пренесуваат аудио-визуелните содржини преку различни телекомуникациски платформи. Операторите мораат своите програмски пакети да ги регистрираат во Агенцијата. Во Република Македонија оперираат неколку типа на оператори на јавни комуникациски мрежи:

Типови на оператори

Кабелски (аналогни или дигитални DUB-C)
IPTV(бакарни телефонски водови)
DVB-T (безжични дигитални земски)
DVB-S (сателитски)

Во Агенцијата се нотифицираат програмските пакети, при што за секоја промена на пакетот (додавање или одземање на канал) операторот мора да ја информира Агенцијата, која при тоа врши соодветно регистрирање на соодветен пакет. Исто така, Агенцијата се грижи за заштита на авторските права.

За својата работа поврзана со операторите, Агенцијата не остварува приходи.

3.5 Долгорочни и краткорочни вложувања или позајмици

Исплатите во текот на годината по основ на долгорочни и краткорочни вложувања или позајмици, се искажуваат како расход и истовремено како побарување, а кога се враќаат, се затвара побарувањето и се искажува приход.

3.6 Трансакции во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)

3.7 Материјални (основни) средства

Материјалните (основните) средства на Агенцијата се состојат од опрема, мебел и возила и инвестиции во тек. Материјалните средства на Агенцијата иницијално се евидентираат по набавна вредност, што потоа се намалува за износот на акумулираната амортизација и одредени оштетувања доколку се утврдени.

Набавната вредност се состои од: куповна вредност, царини, даноци, такси, издатоци за превоз и подвоз, сервисирање и ускладиштување, монтирање, проектни сметки, регистрации и други издатоци кои можат да се додадат на набавната вредност.

Набавната вредност се корегира за износите на доградба, реконструкција, адаптација и слично (инвестиционо одржување.)

Одделните поправки, преправки, замена сервисирање и слично (тековно одржување), се евидентираат како расходи во Билансот на приходи и расходи.

Амортизацијата се пресметува со користење на праволиниска метода на отпис која доследно се спроведува од година во година.

Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки на материјалните средства на Советот:

<u>Опис</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Канцелариски мебел и опрема	12%	12%
Компјутери, патнички возила и телекомуникациска опрема	20%	20%
Останата опрема	10-15%	10-15%

Кога се добиваат донирани средства, тогаш нивната вредност се евидентира директно на зголемување на средствата и деловниот фонд. Амортизацијата се евидентира на товар на деловниот фонд со истовремено зголемување на акумулираната амортизација.

Кога се врши набавување на основни средства од сопствени извори, тогаш трансакцијата иницијално се евидентира преку билансот на состојба со зголемување на основните средства и обврските кон добавувачи. Во моментот на плаќање на обврската, се евидентира намалување на средствата на жиро сметка и намалување на обврската кон добавувачи со истовремено зголемување на трошоците за инвестициони вложувања (биланс на успех) и зголемување на деловниот фонд. Трошокот за амортизација се евидентира преку билансот на успех со истовремено зголемување на акумулираната амортизација во билансот на состојба.

3.8 Побарувања

Побарувањата се прикажани според нивната номинална вредност. За стари и сомнителни побарувања се врши исправка или отпис во согласност со Законот за облигациони односи, врз основ на одлука донесена од Агенцијата.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)

3.9 Обврски кон добавувачи

Обврските кон добавувачите се прикажани по нивната номинална вредност. Неизмирените обврски кон добавувачите се отпишуваат по основ на застареност врз основа на одлука донесена од раководството. Износите на отпишаните обврски се признаваат како останати приходи.

3.10 Плати и надоместоци за плати

Агенцијата учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на финансиските планови.

3.11 Данок на добивка

Во Република Македонија во 2009 година е воспоставен нов даночен режим според кој основницата за пресметка на данок на добивка беше променета од добивка пред оданочување, во концепт на распределба на добивката. Распределбата од добивката е поделена на две компоненти:

- **Данок на распределени дивиденди** - односно даночна основа е платената дивиденда. Бидејќи Агенцијата своето финансиско работење го врши со примена на одредбите на Законот за сметководство на непрофитни организации, тоа нема право да распределува дивиденди. Следствено, данокот на распределени дивиденди не е апликативен за Агенцијата.
- **Данок на непризнаени расходи** – односно даночна основа за пресметка на данокот претставува износот на непризнаени расходи утврдени во Упатството, намален за износот на даночниот кредит. Данокот на непризнаени расходи се плаќа секој месец со авансни плаќања врз основа на пресметката од претходната година за таквите непризнаени разлики. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна калкулација за данокот.

3.12 Финансиски приходи и расходи

Финансиските приходи и расходи се состојат од затезна камата на доспеани ненаплатени салда; приход од инвестирани средства и позитивни и негативни курсни разлики.

Приходот од камати се евидентира во извештајот на приходи и расходи во периодот во кој е добиена наплатата.

Затезната камата на задоцнети салда се евидентира во извештајот на приходи и расходи во кој е извршено плаќањето или 30 дена од денот на известување под услов обврската да настанала во периодот за кој се известува.

3.13 Сметководствен принцип на континуитет

Финансиските извештаи на Агенцијата се подготвени врз основа на принципот на континуитет на 31 декември 2013 година и овој принцип продолжува да постои како претпоставка и после издавањето на финансиските извештаи.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)

3.14 ПРОЕКТ

Во 2011 година во Агенцијата се добиени средства (грант) за реализирање на Проект: SEE Digi TV project) одобрени од страна на Европската Комисија – Претпристапни фондови IPA инструмент компонента 2.

Вкупната вредност на проектот изнесува ЕУР 72.017,30, во кои Европската Комисија учествува со 85%, а остатокот на средствата го обезбедува Советот. Во 2011 година на име на наведениот проект се уплатени вкупно Еур 48.971,33 односно Ден 3,014,425. Овој проект во 2013 година е завршен.

3.15 Јавни набавки

Претпријатието ги извршува набавките чија вредност е поголема од ЕУР 500 во денарска противвредност во согласност со Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр.136/2007 година) и измените и дополнувањата на Законот објавени во "Службен весник на Република Македонија" бр. 130/2008, бр.97/2010, бр.53/2011 и 185/2011 година, како и следните прописи и акти донесени врз основа на одредбите на Законот:

Ред. број	Назив на прописот	Објавен/Извор
1.	Методологија за изразување критериуми за доделување на договори за јавни набавки во бодови	Министерство за финансии на Република Македонија
2.	Правилник за форма и содржина на огласите и известувањето при доделување на договори за јавни набавки	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
3.	Правилник за постапка на отварање на понуди и образец за водење записник за отварање на понуди	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
4.	Правилник за формата и содржината на образецот од извештајот за спроведување на постапката за јавна набавка	"Службен весник на Република Македонија" бр.154/07
5.	Уредба за видовите и активностите на градење кои се предмет на договори за јавни набавки	"Службен весник на Република Македонија" бр.158/07
6.	Уредба за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги	"Службен весник на Република Македонија" бр.157/07
7.	Упатство за пополнување на Извештајот за спроведена постапка	Министерство за финансии на Република Македонија
8.	Одлука за утврдување на индикативен список на договорни органи	Влада на Република Македонија
9.	Правилник за содржина на тендерска документација	"Службен весник на Република Македонија" бр.19/08
10.	Правилник за формата и содржината на огласите и известувањата при доделување на договорите за јавните набавки	бр.23-48781/1 од 19.12.2007, а во примена од 01.01.2008
11.	Правилник за формата и содржината на извештајот од спроведената постапка	"Службен весник на Република Македонија" бр.2/08
12.	Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето за поништување на постапката и образецот за евиденција на постапките со барањата за прибирање на понуди	бр.23-48778/1 од 19.12.2007 со примена од 01.01.2008 година
13.	Правилник за начин на користење на електронски систем за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија
14.	Правилник за формата и содржината на годишниот план за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија со примена од 01.01.2008
15.	Правилник за начинот на проценување на вредноста на договорите за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Македонија со примена од 01.01.2008
16.	Останати	-

**АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ -СКОПЈЕ**

**4. ПРИХОДИ ОД НАДОМЕСТ ЗА ЗА ВРШЕЊЕ
РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ**

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2013	31 декември 2012
Приходи од надомест за за вршење радиодифузна дејност	38,534	45,932
	38,534	45,932

Висината на надоместот го утврдува Агенцијата во согласност со член 60 од Законот за радиодифузна дејност.

5. ПРИХОДИ ОД РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2013	31 декември 2012
Приходи од радиодифузна такса	27,844	22,083
	27,844	22,083

Во согласност со Законот за радиодифузна дејност, Агенцијата добива 4% од наплатата на радиодифузна такса која корисниците ја уплатуваат на сметка на ЈП МРТ.

6. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / (РАСХОДИ) -нето

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2013	31 декември 2012
Приходи од камати	4,630	5,596
Приходи од курсни разлики	-	1
Трошоци за камати	(85)	-
Негативни курсни разлики	(2)	-
	4,543	5,597

7. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2013	31 декември 2012
Останати приходи	239	331
	239	331

8. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2013	31 декември 2012
Потрошени канцелариски и други материјали	864	1,215
Потрошена енергија	2,059	2,195
Одржување	655	1,061
Други услуги	505	492
Транспортни услуги (пошта и телефонија)	2,167	2,333
Репрезентација	594	1,023
Наемнини	7,394	7,162
Други материјални расходи	533	438
	14,771	15,919

9. ДРУГИ РАСХОДИ

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2013	31 декември 2012
Провизии за банкарско работење	79	81
Осигурување	80	88
Членарини за меѓународни и други организации	124	124
Интелектуални услуги	5,692	4,707
Останати расходи	1,189	1,168
	7,164	6,168

10. КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2013	31 декември 2012
Градежни објекти	20,986	300
Набавена опрема и мебел	1,730	1,505
Набавен софтвер	-	346
	22,716	2,151

11. ПЛАТЕНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2013	31 декември 2012
Трансфери за финансирање на радиодифузни друштва и независни продуценти	-	-
Платен ДДВ од минати години.	-	5,560
Донирани средства	784	-
	784	5,560

12. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2013	31 декември 2012
Бруто плати на вработените	42,103	40,869
Надоместоци за јубилејни награди и други надоместоци	582	1,629
Надомест за одвоен живот	196	185
Дневници за службени патувања во земјата и странство	1,619	1,196
	44,500	43,879

13. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во 000 ⁹ Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2013	31 декември 2012
Пари во банки-Денари	20,156	5,177
Пари во благајна -Денари	69	84
Пари вобанки-девизни сметки	158	1,063
	20,383	6,324

14. ПОБАРУВАЊА ОД КОМИТЕНТИ

	Во 000 ⁹ Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2013	31 декември 2012
Побарувања од комитенти за надомест за вршење радиодифузна дејност	30,488	32,571
	30,488	32,571

15. КРАТКОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

	Во 000 ⁹ Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2013	31 декември 2012
Краткорочни депозити во Комерцијална банка АД-Скопје	100,000	135,000
Камата од депозит во Комерцијална банка АД-Скопје	307	554
Депозит за бизнис картички	-	27
	100,307	135,581

16. ДРУГИ ПОБАРУВАЊА И АВР

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2013	31 декември 2012
Други краткорочни побарувања	3,245	1,856
Побарувања од вработени	32	57
Побарувања за ДДВ	584	573
Побарување за ДД	349	-
АВР	2,379	3,473
	6,589	5,959

Активните временски разграничувања (АВР) во износ од Ден 2,379 илјади (2012: Ден 3,473 илјади) се однесуваат на неисплатени обврски кон добавувачи за набавени материјални и нематеријални средства. Кога се врши плаќање кон добавувачите, побарувањата за АВР се пренесуваат на трошоци за капитални набавки.

17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Во 000' Денари		
	Нематеријални средства	Материјални средства	ВКУПНО
Набавна вредност			
Состојба, 1 јануари 2013	3,758	40,840	44,598
Набавки	-	22,817	22,817
Ревалоризација	-	-	-
Отпис (оттуѓување)	-	(673)	(673)
Состојба, 31 декември 2013	3,758	62,984	66,742
Исправка на вредноста			
Состојба, 1 јануари 2013	(828)	(27,397)	(28,225)
Исправка за годината	(532)	(5,161)	(5,693)
Ревалоризација	-	-	-
Отпис (оттуѓување)	-	612	612
Состојба, 31 декември 2013	(1,360)	(31,946)	(33,306)
Сметководствена вредност на 31 декември 2013	2,398	31,038	33,436
Сметководствена вредност на 31 декември 2012	2,930	13,443	16,373

**18. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ**

	Во 000' Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2013	31 декември 2012
Обврски кон добавувачи во земјата	3,738	4,616
Обврски за ДДВ	-	57
Обврски за договори за дело	-	93
Обврска за данок на добивка	-	203
Останати обврски	386	-
	4,124	4,969

**19. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ
РАЗГРАНИЧУВАЊА (ПВР)**

	Во 000'Денари	
	Годината што завршува на	
	31 декември 2013	31 декември 2012
Пасивни временски разграничувања	25,835	28,824
	25,835	28,824

ПВР во износ од Ден 25,835 илјади (2012: Ден 28,824 илјади) се однесуваат на ненаплатени побарувања за надоместоци за вршење радиодифузна дејност. Во моментот на наплата, се пренесуваат на товар на приходите.

**20. ДЕЛОВЕН ФОНД И АКУМУЛИРАН ВИШОК
НА ПРИХОДИ**

	<u>Деловен фонд</u>	<u>Акумулиран вишок на приходи</u>	<u>Во 000' Денари ВКУПНО</u>
Состојба, 1 јануари 2013	16,396	146,642	163,038
Ефект од движење во материјални и нематеријални средства-нето	17,076	-	17,076
Оперативна нето добивка/(загуба)	-	(18,834)	(18,834)
Состојба, 31 декември 2013	33,472	127,808	161,280
Состојба, 1 јануари 2012	16,175	146,763	162,938
Ефект од движење во материјални и нематеријални средства-нето	221	-	221
Оперативна нето добивка/(загуба)	-	(121)	(121)
Состојба, 31 декември 2012	16,396	146,642	163,038

21. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

На 26 декември, 2013 година е донесен Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги објавен во Службен весник на Република Македонија бр. 184/26.12.2013 година. Одредбите на овој Закон стапуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето, што значи дека ќе бидат апликативни за Агенцијата во 2014 година.

22. ВАЛУТНИ КУРСЕВИ

Официјалните валутни курсеви применети на денот на Извештајот на финансиската состојба на ставките кои се деноминираат во странски валути на 31 декември, 2013 и 2012 година се следни:

	<u>31 декември, 2013</u>	<u>31 декември, 2012</u>
1 EUR	61,5113	61,5000
1 GBP	73,5429	76,3908